

# *ОРТОПЕДИЈА*

*Специјална болница за Ортопедија и Трауматологија, Охрид*

*Ортопедска Клиника УКЦ – Љубљана, Словенија*

*јануари-февруари 2015*

*Прим. Др Петровски Томислав*



- ***Историја на Ортопедската клиника УКЦ Љубљана***

- Започнала со изградбата на Шлајмеровиот саниториумски дом, кој во 1930 година бил проектиран од словенечкиот архитект Домицијан Церајник и Јанко Омахен. Граден од 1931 до 1940 со помош на Пензионерскиот завод во Љубљана и градската општина .
- Шлајмеровиот дом содржел физиотерапевтски дел, ОРЛ оддел, интернистички амбуланти, рентгенска соба, хируршки дел и породилен дел.



- Во 1947 година во просторите на Шлајмеровиот дом се отвора Ортопедската клиника.
- Др Едо Шлајмер е основач на модерната хирургија во Словенија, почестен универзитетски професор и граѓанин од Љубљана. Дипломирал во Градц 1888 и работел како општи хирург од 1891-1922.
- За време на двете балкански војни и за време на првата светска војна бил активен војен хирург. За прв пат во Словенија Др Шлајмер ја донел употребата на рентгенскиот апарат и најнови процедури за тој период во локалната и спиналната анестезија.



- Во 2013 Ортопедската клиника во Љубљана прослави 90 годишнина од нејзиното постоење.
- Во самата клиника функционираат пет оддели.
- **Оддел А:** за ендопротетика каде се примаат пациенти со дегенеративни заболувања. Тука се изведува дијагностички и оперативен третман на секундарно и терциерно ниво.



- **Оддел Б:** Ендопротетика и тумори
- Каде се примаат пациенти со дегенеративни заболувања на големи зглобови. Како и дијагностички и оперативен третман на секундарно и терциерно ниво. Во болничкиот дел Б постои оддел за тумори каде се третираат онколошки пациенти со малигни и бенигни процеси на коските. Се изведува дијагностички и оперативен третман на секундарно и терциерно ниво. Болните се примаат и згрижуваат на ургентниот оддел.



Fig. 1: AP

Fig. 2: LAT80B

- **Оддел Ц:** Пациенти со повреди стекнати при спорт, за артроскопија и ендопротетика
- Ендопротетика на големи зглобови (колк, колено, рамо, лакто и глужд)
- Реконструкција на глужд и стопало
- Реконструкција на колено, рамо и лакто



- **Оддел за рбетна хирургија (ОКН)**

Претежно се примаат пациенти со болести на рбетниот столб. Дијагностички и оперативен третман на секундарно и терциерно ниво.

- **Оддел О детски оддел**

- На детскиот оддел се примаат деца од најмала возраст од новороденчина до адолесценти со вродени деформации на стопала и колкови, деформации на рбетот, болести во рбетниот столб, нееднаква должина на екстремитети, малигни и бенигни лезии на коските, деца со невромускулни заболувања и хемофиличари.



- Ортопедската клиника на УКЦ Љубљана располага со *четри* амбуланти
- Ургентна ортопедска амбуланта каде што се прегледуваат пациенти со ургентни состојби кои се обележани со “итни” упати.
- Ортопедска амбуланта за возрасни, закажани прегледи на пациенти и контроли.





- Детска ортопедска амбуланта, во детската амбуланта се прегледуваат деца од најмала возраст и тоа од новороденчиња до адолесценти. Деца со вродени ортопедски заболувања и стекнати. Пациентите кои имаат потреба за итен преглед се обележани со “итни” упати. Во истата амбуланта се прегледуваат и возрасни и деца болни од дијабет, хемофилија и пациенти со компликации на стопалата.
- Амбулантата за еквиноварус каде се вршат прегледи на болни со патологија за пес еквиноварус.



- За време на едукативниот престој имав активно учество во ортопедски операции од Областа **Протетика**.
- Имав драгоцена размена на искуства и дополнување на знаењата.

